



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 6 февруари 1974
Скопје
Број 2 Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

12.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ ПАРИЧНА НАГРАДА ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА УНИШТЕНИ ВОЛЦИ

Член 1

Со овој правилник се регулира начинот и условите за исплатување на парична награда од средствата на Републиката за уништени волци (парична награда).

Член 2

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство паричната награда ја исплатува врз основа на комисијски записник составен од општинскиот орган на управата надлежен за работите на ловството.

Член 3

Записниците од претходниот член се доставуваат до Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство еднаш месечно со список за сите лица кои стекнале право на паричната награда. Списокот, покрај името, презимето и адреса на лицата што стекнале право на парична награда, содржи и податоци за бројот на уништените волци, волчици или волчиња во легло.

Член 4

Лицето што бара парична награда должно е на општинскиот орган на управата надлежен за работите на ловството, да му ја поднесе на увид кожата на уништените волк (волчица) во рок од 15 дена од денот на уништувањето, односно да поднесе на увид живо или мртво волче во легло или да поднесе потврда за предаден волк, волчица, волче во легло на зоолошките градини во СР Македонија односно на Природонаучниот музеј на Македонија.

Член 5

До колку постои сомневање за потеклото за поднесената кожа од волк (волчица), односно за поднесеното волче во легло, на општинскиот орган на управата надлежен за работите на ловството, лицето што бара парична награда му поднесува доказ од соодветна научна односно стручна организација дека се работи за уништен волк (волчица) или волче во легло.

Член 6

По извршениот преглед се врши обележување на кожата на тој начин што при коренот на опашката се дупчат три дупки во пречник од 1 см поставени во облик на равоностран триаголник.

Обележувањето на волче во легло се врши со отсечување на ушите.

Отсечувањето на ушите се врши само на отепано волче.

Член 7

По извршениот преглед и обележување на кожата, односно отсечување на ушите на волче во легло, органот составува записник.

Кон записникот се прилага и потврдата за продаден волк, волчица односно волче во легло од Зоолошката градина или Природонаучен музеј.

Со записникот се утврдува:

— име и презиме и адресата на лицето кое го извршило уништувањето, односно фаќањето на волкот или волче во легло;

— датум и место на уништувањето или фаќањето;

— начин на кој е извршено уништувањето или фаќањето;

— број и потекло — волк, волчица или волче во легло.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-1890/2
27 декември 1973 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

13.

Врз основа на член 38 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА СОДРЖИНАТА И ВОДЕЊЕТО НА КАТАСТАР НА ЛОВИШТА

Член 1

Катастарот на ловиштето содржи податоци за површината, ловностапанските објекти и опремата на ловиштето.

Катастарот на ловиштето се води според обрасците „КЛ-1“ „КЛ-2“, кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Катастарот на ловиштето се води поодделно за секое ловиште.

Запишувањето на податоците во катастарот на ловиштето се врши со машина за пишување или со мастило.

Член 3

Промените во катастарот се вршат еднаш годишно и тоа најдоцна до 1. III. во годината.

Промените се вршат со црвено мастило.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-1890/2
27 декември 1973 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

СР МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА _____
Назив на ловиштето _____
Намена на ловиштето _____
Корисник на ловиштето _____

Образец КЛ-1

Формат 210/300 м.м.

КАТАСТАР НА ЛОВИШТА

— површина —

1. Површина на ловиштето — вкупно	_____	ха
а) Ловно продуктивна површина — вкупно	_____	ха
— ораници	_____	ха
— ливади и пасишта	_____	ха
— шуми	_____	ха
— шамак	_____	ха
2. Ловно непродуктивна површина — вкупно	_____	ха
— езера и акумулации	_____	ха
— реки, канали и слично	_____	ха
— други површини	_____	ха

ЗАБЕЛЕШКА:

СР МАКЕДОНИЈА
ОПШТИНА _____
Назив на ловиштето _____
Намена на ловиштето _____
Корисник на ловиштето _____

Образец КЛ-2

Формат 210/300 м.м.

КАТАСТАР НА ЛОВИШТАТА

— Ловнотехнички објекти и опрема —

Реден број	Вид на објектот	Единична мера	Количина
1.	Стопански згради	(броја) м ²	
2.	Ловечки куќи	(броја) м ²	
3.	Ловечки колиби	(броја) м ²	
4.	Волиери за дивеч	(броја) м ²	
5.	Зимовалишта	(броја) м ²	
6.	Оградени ловишта	(должина на ограда км/ха)	
7.	Магазин за храна	(броја) м ²	
8.	Хранилишта	(броја)	
9.	Поилишта	(броја)	
10.	Солишта	(броја)	
11.	Чеки	(броја)	
12.	Ловечки стази	км	
13.	Инкубатори	(броја) капацитет	
14.	Ваљаоници	(броја) капацитет	
15.	Батерии	(броја) капацитет	

ЗАБЕЛЕШКА:

14.

Врз основа на член 60 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

П РА В И Л Н И К ЗА ПОСТАПКАТА И СОДРЖИНАТА НА ТРОФЕЈНИОТ ЛИСТ

Член 1

Трофеен лист е јавна исправа за сопственоста и за спортската вредност на трофеите од уловениот дивеч и се издава по постапката и содржината утврдени со овој правилник.

Член 2

Трофеен лист се издава само за уловен дивеч и тоа на лице кое го извршило ловот.

Член 3

Трофејниот лист се издава на лицето од претходниот член, ако истото имало дозвола за вршење на лов.

Член 4

Трофеен лист се издава за следните трофеи:
1. рогови со дел од главата на: еленот, срндачот, дивојарецот, дивокозата, муфлонот и козорогот;
2. заби од дивот нерез (сечачи и брусачи);
3. череп од мечката, волкот, рисот и дивата мечка;
4. кожа од мечката, волкот, рисот и дивата мечка.

Член 5

За издавање на трофејниот лист претходно се врши оценка на спортската вредност на трофејот.

Член 6

Спортската вредност на трофејот се изразува во поени.

Бројот на поени се утврдува со измерување и оценка на одделните елементи на трофејот според методата и мерилата по меѓународната формула.

Член 7

Оценувањето на спортската вредност на трофејот може да го врши стручно лице или лице кое има положен посебен испит за оценување на трофеи при Сојузот на ловечките друштва на Македонија.

Член 8

Трофејниот лист содржи: назив и место на организацијата во чие ловиште е уловен дивечот, име и презиме, место на живеење и држава на лицето кое го извршило ловот, дата на извршувањето на ловот, назив на ловиштето и месноста каде дивечот е уловен, вид на уловениот дивеч и утврдена вкупна спортска вредност на трофејот.

Член 9

Организацијата што стопанисува со ловиштето во кое е уловен дивечот, го издава трофејниот лист според обрасците кои се составен дел на овој правилник.

Член 10

Трофејниот лист се издава за секој трофеј од дивечот во два еднообразни примероци од кои едниот примерок се дава на лицето кое го извршило ловот.

Член 11

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-1890/2
27 декември 1973 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

Образец — 1

За трофеј од еленот
(формат 10 × 15 см)

(Прва страна)

(Место за евентуалниот знак-амблем на организацијата)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е уловен дивеч)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)
Уловил на _____
(ден, месец и година)
Во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

ЕЛЕН — *CEVUS ELAPHUS* (L)

со рогови од поени _____
(со букви)

(Втора страна)

Ред. бр.	Елементи за мерење	Един. мера	Мера	Средна просеч. мера односно вкупно за ред.бр. 9	Константен односно можен број поени за ред. бр. 8	Утврдени број поени
1.	Должина на левиот десниот рог	см.	—		0,50	
2.	Должина на левиот десниот надочник	см.	—		0,25	
3.	Должина на левиот десниот средњак	см.	—		0,25	
4.	Обем на левиот десниот месец	см.	—		1	
5.	Обем на рогови левиот десниот надочни средни	см.	—	—	1/1	
6.	Обем на роговите помеѓу левиот десниот — средњак — круната	см.		—	1/1	
7.	Тежина на свежите рогови намалена за 10% односно за	кгр.		—	2	

8. Распон на роговите	см.	—	до 3
9. Број на порошците на $\frac{\text{левиот}}{\text{десниот}}$ рог	ком.	—	1

Оцена на роговите

ВКУПНО:

(Трета страна)

Ред. број	Елементи за оценување убавината на роговите	Можен број на поени	Утврден број на поени
10. Број на роговите			Пренос: —
11. Икричавост (бобичавост) на роговите			
12. Врвови (шилци) на порошците			
13. Ледењак			
14. Круни			

Збир на поени од ред. бр. 1—14:

15. Одземање на поени поради недостатоци на роговите

Образложение за одземање на поени

Оцена на роговите — вкупно

Ред. број —

(Датум на оценувањето)	(Потпис на лицето кое го оценило трофејот)	(Потпис на одговорното лице на организацијата)
(Место)		

(Четврта страна)

Опис на ловот:

Образец бр. 2

За трофеј од срндак
(Формат 10 × 15 см.)

(Прва насловна страна)

(Место за евентуален знак-амблем на организацијата)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е уловен дивеч)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Лицето _____
(име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)

Уловил на _____
(ден, месец и година)

Во _____ на местото викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

СРНДАК — CAPREOLUS CAPREOLUS

Со рогови од поени _____ (со букви)

(Втора страна)

Реден број	Елементи на мерењето	Единица мера	Мера	Средна просечна мера	Константен односно можен број поени за ред. бр. 4—9	Утврден број поени
1.	Должина на левиот рог десниот	см.	—		0,5	
2.	Тежина на свежи рогови намалени за 10% за гр.	кг.		—	0,1	
3.	Зафатнина на роговите	см.		—	0,3	
4.	Распон на роговите	см.		— %	до 4	

Елементи за оценување убавината на роговите

5.	Боја на роговите	до 4
6.	Икричавост (бобичавост) на роговите	до 4
7.	Јуџи	до 4
8.	Врвови (шилци) на порошците	до 2
9.	Додавање поени за правилност и убавината на роговите	до 5
Оцена на роговите		ВКУПНО:

(Трета страна)

Реден број	Елементи за мерење и оценување	Можен број поени	Утврден број поени
Пренос: _____			
10.	Одземање поени поради недостатоци на роговите	до 5	
Образложение за одземање на поени			
Оценка на роговите — вкупно			

Рег. бр. _____

(Датум на оценувањето)	(Потпис на лицето кое го оценило трофејот)	(Потпис на одговорното лице на организацијата)
(Место)		

(Четврта страна)

Опис на ловот: _____

Образец бр. 3

За трофеј од дивокоза
(Формат 10 × 15 см.)

(Прва насловна страна)

(место за евентуален знак-амблемот на организацијата)

(назив и седиште на организацијата во чие ловиште е уловен дивеч)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот

(име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)

Уловил на

(ден, месец и година)

Во

(назив на ловиштето) на место викано

(назив на ловниот реон)

ДИВОЈАРЕЦ — RUPICARPA RUPICARPA (L)

Со рогови од поени

(со букви)

(Втора страна)

Ред. број	Елементи за мерење и оценување	Едини. мера	Мера	Средна пропорционална мера	Константен односно можен број поени за ред. бр. 5 и 6	Утврден број поени
1.	Должина на левиот рог десниот	см.	—		1,5	
2.	Височина на роговите	см.	—	—	1	
3.	Обем на подебелиот рог	см.		—	4	
4.	Распон на роговите	см.		—	1	
5.	Старост	год.		—	до 3	
Збир на поени од ред. бр. 1 до 5						
6.	Одземање на поени за наслојка од смола					
	Оценка на роговите — Вкупно					

(Трета страна)

Ред. бр.

(Датум на оценувањето)

(Потпис на лицето кое го
оценило трофејот)(Потпис на одговорното лице
во организацијата)

(Место)

Опис на ловот:

Образец бр. 4

За трофеј од козорог
(Формат 10 × 15 см.)

(Прва страна)

(место за евентуален амблем-знак на организацијата)

(Назив и седиште на организацијата во чие ловиште е уловен дивеч)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)Уловил на _____
(ден, месец и година)Во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

КОЗОРОГ — CAPRA IBEX (L)

Со рогови од поени _____
(со букви)

(Втора страна)

Ред. број	Елементи за мерење и оценување	Един. мера	Мера	Средна просечна мера	Константна	Утврден број поени
1.	Должина на левиот рог десниот	см.	—		1	
2.	Обем на левиот рог десниот	см.	—		1/1	
3.	Распон на роговите	см.		—	0,5	
Елементи за оценување убавината на роговите					Можен број поени до	
4.	Број на роговите				3	
5.	Прстенастост на роговите				3	
6.	Кривина на роговите				3	
Оцена на роговите — вкупно:						

Рег. бр. _____

(Датум на оценувањето)

(Потпис на лицето кое го
оценило трофејот)(Потпис на одговорното лице
на организацијата)

(Место)

(Трета страна)

Опис на ловот:

Образец бр. 5

За трофеј од муфлон
(Формат 10 × 15 см.)

(Прва насловна страна)

(место за евентуален амблем-знак на организацијата)

(назив на организацијата во чие ловиште е уловен дивеч)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)Уловил на _____
(ден, месец и година)Во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

МУФЛОН — OVIS MUSIMON (schreb)

со рогови од поени _____ (со букви)

(Втора страна)

Ред. бр.	Елементи за мерење и оценување	Един. мера	Мера	Сред. прос. мера	Константен односно можен број поени за ред. бр. 4 — 6	Утврден број поени
1.	Должина на $\frac{\text{левиот}}{\text{десниот}}$ рог	см.	—		1	
	Обем на $\frac{\text{левиот}}{\text{десниот}}$ рог	см.	—		1	
2.	Обем на друга третина на $\frac{\text{левиот}}{\text{десниот}}$ рог	см.	—		1	
	Обем на трета третина на $\frac{\text{левиот}}{\text{десниот}}$ рог	см.	—		1	
3.	Распон на роговите	см.			1	
Елементи за оценување убавината на роговите:						
4.	Број на роговите				до 3	
5.	Прстенастост на роговите				до 3	
6.	Савиеноста на роговите				до 3	
	Збир поени од ред. бр. 1 до 6					

(Трета страна)

Ред. бр.	Елементи за мерење и оценување	Можен број поени	Утврден број поени
7.	Одземање поени поради неправилното растење на роговите	до 5	Пренос: _____
	Оцена на роговите — вкупно:		

Ред. бр. _____

(датум на оценувањето)

(потпис на лицето кое го оценило трофејот)

(потпис на одговорното лице на организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:

Образец бр. 6

За трофеј на нерез
(Формат 10 × 15 см.)

(Прва насловна страна)

(место за евентуален амблем-знак на организацијата)

(назив и седиште на организацијата во чие ловиште е уловен дивеч)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловец

(име и презиме, место на престојот, држава)

Уловил на

(ден, месец и година)

Во

(назив на ловиштето)

на место викано

(назив на ловниот реон)

НЕРЕЗ — SUS SCROFA (L)

Со кљовите од поени

(

(со букви)

(Втора страна)

Ред. бр.	Елементи за мерење и оценување	Един. мера	Мера	Средна мера	Константен односно можен број поени за рег. бр. 4 и 5	Утврден број поени
1.	Должина на левиот секач десниот	см.	—		1	
2.	Ширина на левиот секач десниот	см.	—		3	
3.	Обем на левиот брусач десниот	см.	—		1/2	
4.	Додавање на поени за убавината на кљови				до 5	
	Збир на поени од ред. бр. 1 до 4					
5.	Одземање на поени				до 10	
	Образложение за одземањето на поени					
	Оцена на кљовите — вкупно:					

Рег. бр. _____

(датум на оценувањето)

(потпис на лицето кое го
оценило трофејот)(потпис на одговорното лице
во организацијата)

(Трета страна)

Опис на ловот:

Образец бр. 7

За трофеј од мечка
(Формат 10 × 15 см.)

(Прва насловна страна)

(место за евентуален амблем-знак на организацијата)

(назив и седиште на организацијата во чие ловиште е уловен дивеч)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловец _____ (име и презиме, место на престојот, држава)

Уловил на _____ (ден, месец и година)

Во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

МЕЧКА — URSUS ARCTOS

Со трофеј _____ од поени _____
(вид на трофеј) (со букви)

(Втора страна)

ЧЕРЕП ОД МЕЧКА

Ред бр.	Елементи за мерење и оценување	Един. мера	Мера	Константно	Утврден број поени
1.	Должина на черепот	см.		1	
2.	Ширина на черепот	см.		1	
Оцена на черепот — вкупно:					

Ред. бр. _____
(датум на оценувањето) (потпис на лицето кое го
оценило трофејот) (потпис на одговорното лице
во организацијата)

(Трета страна)

КРЗНО ОД МЕЧКА

Ред. бр.	Елементи за мерење и оценување	Мера во см.	Должина х ширина крзно во см ²	Одреден процент	Утврден број поени
1	2	3	4	5	6
1.	Должина на крзно	—		1% од бројот	
	Ширина на крзно			во колона 4	
Додаток на поени за убавината на крзно					
2.	За должина на влакната до 10 ⁰ / ₀			—%	
	За правилно растење на влакната до 10 ⁰ / ₀ од			—%	
	утврдениот број поени од ред. бр. 1 колона			—%	
	За густината и сјај на влакната до 10 ⁰ / ₀			—%	

Ред. бр. _____
(датум на оценувањето) (потпис на лицето кое го
оценило трофејот) (потпис на одговорното лице
во организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:

Образец бр. 8

За трофеј од волк
(Формат 10 × 15 см.)

(Прва насловна страна)

(место за евентуален амблем-знак на организацијата)

(назив и седиште на организацијата во чие ловиште е уловен дивеч)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)Уловил на _____
(ден, месец и година)Во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

ВОЛК — CANIS LUPUS (L)

Со трофеј _____ од поени _____ (_____
(вид на трофејот) (со букви)

(Втора страна)

ЧЕРЕП ОД ВОЛК

Ред. бр.	Елементи за мерење и оценување	Един. мера	Мера	Константно	Утврден број поени
1.	Должина на черепот	см.		1	
2.	Ширина на черепот	см.		1	
Оцена на черепот — вкупно:					

Рег. бр. _____
(дата на оценувањето) (потпис на лицето кое го оценило трофејот) (потпис на одговорното лице во организацијата)

(Трета страна)

КРЗНО ОД ВОЛК

Ред. бр.	Елементи за мерење и оценување	Мера во см.	Должина х ширина на крзно во см ²	Определен процент	Утврден број поени
1	2	3	4	5	6
1.	Должина на крзното				
	Ширина на крзното				
2.	— За должина на влакната	од 10% од утврден		—%	
	— За густината и правилноста на распореденост на влакната	број поени под ред. бр. 1 колона 6		—%	
	— За широчина на јаката (густа длака на вратот до 10%)			—%	
Оцена на крзното — вкупно:					

Рег. бр. _____
(датум на оценувањето) (потпис на лицето кое го оценувало трофејот) (потпис на одговорното лице во организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот;

Образец бр. 9

За трофеј од рис
(Формат 10 × 15 см.)

(Прва страна)

(место за евентаулен амблем-знак на организацијата)

(назив и седиште на организацијата во чие ловиште е уловен дивеч)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)Уловил на _____
(ден, месец и година)Во _____ на место викано _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

РИС ОБИЧЕН — LYNX LYNX (L)

Со трофеј _____ од поени _____ (_____)
(вид на трофејот) (со букви)

(Втора страна)

ЧЕРЕП ОД РИСОТ

Ред бр.	Елементи на мерењето	Един. мера	Мера	Константна	Утврден број поени
1.	Должина на черепот	см.			
2.	Ширина на черепот	см.			
Оцена на черепот — Вкупно:					

Рег. бр. _____
(датум на оценувањето) (потпис на лицето кое го оценило трофејот) (потпис на одговорното лице на организацијата)

(Трета страна)

КРЗНО ОД РИСОТ

Ред. бр.	Елементи за мерење и оценување	Мера во см.	Должина х ширина на распон на крзно во см ²	Одреден процент	Утврден број поени
1	2	3	4	5	6
1.	Должина на крзното	—	0,5% од износот		
	Ширина + распон на крзното		од колона 4		
Додаток на поени за убавината на крзното					
2.	— За должина, правилност и густина на влакната 50%			—%	
	— За чуперците на ушите и мустаките до 5% од утврдениот број поени под реден број на 1 колона			—%	
	— За пегите до 5%			—%	
Оцена на крзното — вкупно:					

Рег. бр. _____
(датум на оценувањето) (потпис на лицето кое го оценило трофејот) (потпис на одговорното лице на организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:

Образец бр. 10

За трофеј од дива мачка
(Формат 10 × 15 см)

(Прва насловна страна)

(место за евентуален амблем-знак на организацијата)

(назив и седиште на организацијата во чие ловиште е отстрелан дивеч)

ТРОФЕЕН ЛИСТ

Ловецот _____
(име и презиме на ловецот, место на престојот, држава)Отстрели на _____
(ден, месец и година)Во _____ на место наречено _____
(назив на ловиштето) (назив на ловниот реон)

ДИВА МАЧКА — FELIX CATUS (L)

Со трофеј _____ од поени _____ (_____)
(вид на трофејот) (со букви)

(Втора страна)

ЧЕРЕП ОД ДИВА МАЧКА

Ред. бр.	Елементи на мерење	Един. мера	Мера	Константна	Утврден број поени
1.	Должина на черепот	см.			
2.	Ширина на черепот	см.			
Оценка на черепот — вкупно:					

Рег. бр. _____

_____ (датум на оценувањето) _____ (потпис на лицето кое го оценило трофејот) _____ (потпис на одговорното лице на организацијата)

(Трета страна)

КРЗНО ОД ДИВА МАЧКА

Ред. бр.	Елементи за мерење и оценување	Мера во см.	Должина × ширина + распон на крзно во см ²	Одреден процент	Утврден број поени
1	2	3	4	5	6
1.	Должина на крзното	—	0,5% од износот		
	Ширина на крзното		во колона 4		
	Додаток на поени за убавината на крзното				
2.	— За должина на опашката и број на црни кругови			—%	
	— За залисците до 5% од утврдениот број поени под реден број 1 колона 6			—%	
	— За должината, правилноста и густината на влакната до 10%			—%	
Оцена на крзното — вкупно:					

Рег. бр. _____

_____ (датум на оценувањето) _____ (потпис на лицето кое го оценило трофејот) _____ (потпис на одговорното лице во организацијата)

(Четврта страна)

Опис на ловот:

15.

Врз основа на член 69 од Законот за ловство („Службен весник на СРМ“ бр. 5/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

УПАТСТВО

ЗА ОБРАЗЕЦ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ЛОВОЧУВАРИ

1. Легитимацијата со која се утврдува својството на ловочувар се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

2. Легитимацијата ја издава организацијата што го назначува ловочуварот.

3. Легитимацијата на ловочувар има формат 70 × 100, со тврди корици зелено обоени.

Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-1890/2
27 декември 1973 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛОВОЧУВАР

(Прва страна на корицата)

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ЛОВОЧУВАР

(Втора страна на корицата)

Фотографија големина 6 × 4 см.

(своерачен потпис)

(Трета страна на внатрешниот лист)

(назив на организацијата што ја издава легитимацијата) _____ (име и презиме на ловочуварот)

е овластен да обавува ловочуварска дејност предвидена со Законот за ловство.

Ден _____ 19____ година
во _____

(Потпис на одговорното лице)
М. П.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗОР НА МАКЕДОНИЈА

5.

Врз основа на член 20 став 1 точка 7 и член 34 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1974 ГОДИНА

I

Финансирањето на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија за првото тримесечје од 1974 година ќе се врши сразмерно на просечно остварените приходи на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија во 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број 09-282/1
26 декември 1973 година
Скопје

Претседател,
Томе Дракулевски, с. р.

6.

Врз основа на член 20 став 1 точка 5 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73) и точката III став 2 од Одлуката за начинот на спроведувањето на здравственото реосигурување на работниците и за формирање Фонд на здравственото реосигурување на работниците („Службен весник на СРМ“ бр. 10/72), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, на седницата одржана на 26 декември 1973 година, донесе

ТАРИФА

НА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА

I

Премиите за реосигурување на ризиците по однос на трошоците за здравствената заштита определени со Одлуката за начинот на спроведувањето на здравственото реосигурување на работниците и за формирање Фонд на здравственото реосигурување на работниците, се пресметуваат по стапките определени со оваа тарифа.

II

Премиите за здравственото реосигурување (во натамошниот текст: премии за реосигурување) изнесуваат:

— 0,14% за реосигурување на ризикот на елементарни непогоди;

— 0,16% за реосигурување на ризикот на масовни несреќи; и

— 0,20% за реосигурување на ризикот на масовни епидемии.

III

Премиите за реосигурување се пресметуваат од основната што ја сочинуваат вкупните приходи по одбитокот на надоместокот за реосигурување и пренесениот вишок на приходи по завршната сметка од претходната година, по единствена стапка од 0,50%.

IV

Премиите за реосигурување по стапките определени со оваа тарифа се пресметуваат и уплатуваат месечно нанаяд.

V

Конечна пресметка на премиите се врши на крајот на годината со завршната сметка.

VI

Заедниците на здравственото осигурување на работниците пресметаните премии за реосигурување ги уплатуваат во полза на жиро-сметката на Фондот на здравственото реосигурување на работниците до 20-ти во месецот за изминатиот месец.

VII

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

**СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
РАБОТНИЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Број 09-283/1
26 декември 1973 година
Скопје

Претседател,
Томе Дракулевски, с. р.

**СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
НА ЗОЗ НА МАКЕДОНИЈА**

7.

Врз основа на член 20 став 1 точка 6 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУЗОТ НА
ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
ВО ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1974 ГОДИНА**

I

Финансирањето на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците за првото тримесечје од 1974 година ќе се врши сразмерно на просечно остварените приходи на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија во 1973 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

**СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Број 09-78/1
25 декември 1973 година
Скопје

Претседател,
Димче Матраковски, с. р.

8.

Врз основа на член 20 став 1 точка 1 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ НА
СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ**

I

Во Одлуката за формирање и работење на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 10/72), во точката IV се додава нов став 2 кој гласи: „Основната за пресметување и плаќање на придонесот за Фондот на солидарноста од став 1 на оваа точка, не може да биде помала од 60% од вкупно остварените придонеси за здравственото осигурување“.

Во ставот 2 од истата точка, кој станува став 3, зборовите „претходниот став“ се заменуваат со зборовите „став 1 и 2 на оваа точка“.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1973 година.

**СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Број 09-75/1
25 декември 1973 година
Скопје

Претседател,
Димче Матраковски, с. р.

9.

Врз основа на член 20 став 1 точка 5 од Статутот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73) и точката III став 2 од Одлуката за начинот на спроведувањето на здравственото реосигурување и за формирање Фонд на здравственото реосигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 10/72), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија, на седницата одржана на 25 декември 1973 година, донесе

ТАРИФА

**НА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО
РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ
ЗА 1974 ГОДИНА**

I

Премиите за реосигурување на ризиците по однос на трошоците за здравствената заштита определени со Одлуката за начинот на спроведувањето на здравственото реосигурување на земјоделците и за формирање Фонд на здравственото реосигурување на земјоделците, се пресметуваат по стапките определени со оваа тарифа.

II

Премиите за здравственото реосигурување (во натамошниот текст: премии за реосигурување) изнесуваат:

- 0,10% за реосигурување на ризикот на елементарни непогоди;
- 0,20% за реосигурување на ризикот на масовни несреќи;
- 0,50% за реосигурување на ризикот на масовни епидемии.

III

Премиите за реосигурување се пресметуваат од основната што ја сочинува вкупниот приход од придонесите за здравственото осигурување на земјоделците, по единствена стапка од 0,80%.

IV

Премиите за реосигурување по стапките определени со оваа тарифа се пресметуваат и уплатуваат месечно напред.

Конечна пресметка на премиите се врши на крајот на годината со завршната сметка на Фондот.

V

Заедниците на здравственото осигурување на земјоделците пресметаната премија за реосигурување ја уплатуваат во полза на жиро-сметката на Фондот на здравственото осигурување на земјоделците до 20-ти во месецот за изминатиот месец.

VI

Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

СОВЕТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број 09-76/1
25 декември 1973 година
Скопје

Претседател,
Димче Матраковски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

10.

Врз основа на член 46 точка 1 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, на седницата одржана на 24. XII. 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ НЕОПФАТЕНИ СО ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАКВИ ОСНОВИЦИ ОД СОВЕТОТ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

I

Во точката I, во потточките 1, 2 и 4 од Одлуката за утврдување на основниците за пресметување придонесот за здравственото осигурување на одделни категории осигуреници неопфатени со Одлуката за утврдување на такви основници од Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 21/73) се изменуваат паричните износи под кои не можат да се договорат основници за пресметување на придонес на здравствено осигурување и ќе изнесуваат:

1. За работниците вработени кај приватни работодавци:
 - неквалификувани 750 динари
 - полуквалификувани 900 динари
 - квалификувани 1.050 динари
 - висококвалификувани 1.250 динари
2. За домашните помошнички 750 динари
3. За лицата на доброволна практика (волонтери) 1.050 динари

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

01-бр. 752/5
24 декември 1973 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

11.

Врз основа на член 46 точка 1 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 7 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЛИЦАТА, КОИ ШТО ПОКРАЈ ЗАНАЕТЧИСКАТА ОБАВУВААТ И ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ, МОЖАТ ДА ГО КОРИСТАТ ПРАВОТО НА ИЗБОР НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Лицата кои што покрај занаетчиската обавуваат и земјоделска дејност, можат да се определат за здравствено осигурување на земјоделците под услов тие дејности да ги обавуваат во селата, населените места и помалите градови на подрачјето на Заедницата, освен во градовите Титов Велес и Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

01-бр. 728/3
7 декември 1973 година
Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

12.

Врз основа на член 88 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 45 став 3 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, на седницата одржана на 24 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА**

I

1. Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1974 година, се утврдува на 7,30% на личниот доход и другите примања, што служат за утврдување на пензискиот основ изразен во бруто износ, од кои:

а) За задолжителни видови на здравствена заштита — на 2,50%,

б) За здравствена заштита и други права од здравственото осигурување што ги обезбедува Заедницата во поголем обем од предвиденото со Законот — на 4,80%.

2. Стапката на придонесот за здравствено осигурување во случај повреда на работа и професионално заболување се утврдува на 0,70%.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

01 бр. 752/1

24 декември 1973 година

Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

13.

Врз основа на член 88 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 45 точка 5 од Статутот на Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес, на седницата одржана на 24 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА ЗА 1974 ГОДИНА

I

Стапката за задолжително издвојување на средствата во резервниот фонд на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Титов Велес за 1974 година се утврдува на 3% од вкупните приходи на Заедницата.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС

01 бр. 752/2

24 декември 1973 година

Титов Велес

Претседател,
Љупчо Ашиков, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ШТИП

14.

Врз основа на член 152 и 214 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на седницата одржана на 25 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1974 година, се определува во височина од 7,25% од бруто личниот доход и другите примања, во која се содржани:

— стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита — од 2,80%,

— стапката на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови и другите права од здравствено осигурување — од 4,45%.

Тарифата на придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во височина од 0,5% од основницата од која се пресметуваат придонесите за здравствено осигурување предвидени во став 1 на овој член.

Член 2

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува по стапка во височина од 20% од нето личниот доход, односно од основницата утврдена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распоредува по видови на правата сразмерни на стапките односно тарифата на придонесот определен од член 1 на оваа одлука.

Член 3

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на заводите за вработување за паричниот надоместок на привремено безработните лица и на уживателите на пензија се определува на 10,13% од нето примањата.

За лицата пријавени во Заводот за вработување основницата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување ја сочинува просечниот износ на име паричен надоместок на привремено безработните лица во време за кое се плаќа придонесот за здравствено осигурување.

Ако во времето кога се плаќа придонесот за здравствено осигурување основницата не може да се определи на начин утврден во претходниот став бидејќи не се исплатува надомест на привремено безработни лица, како основница за пресметување на придонесот служи основницата по која последен пат е пресметан придонесот за здравствено осигурување.

Член 4

За лица кои работат по дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа по стапка од 0,70% од исплатениот надомест.

Член 5

Доколку со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението (во натамошниот текст: Законот) и другите општи акти на Заедницата, основницата за пресметување на придонесите е определена во нето износ, придонесите за здравствено осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стапки, односно според тарифата пресметана за примана на нето личните доходи, односно примањата.

Пресметувањето на стапките и на тарифата на начин предвиден во претходниот став се врши и кога личните доходи исклучително се пресметуваат и се плаќаат во нето износ, како и во случај кога во личниот доход не се содржани сите придонеси од личниот доход или истите се плаќаат по други стапки по кои придонесот се пресметува и се плаќа за поголем број работници вработени во работни организации.

Член 6

Обврзникот за уплата на придонесот е должен, согласно со член 105 од Законот, при уплата на придонесите за здравственото осигурување и посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на самиот налог-уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основците и на периодот за кој се пресметува и уплатува придонесот.

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не го пополни налогот-уплатница согласно со одредбите од став 2 на овој член, службата односно поштата нема да го прими налогот-уплатница во смисла на член 38 од Законот за службата на општественото книговодство.

Член 7

Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, со Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип и другите општи акти на Заедницата.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по усвојувањето, ќе се применува од 1 јануари 1974 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-11/3

25 декември 1973 година

Штип

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.**15.**

Врз основа на член 152 и 214 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на седницата одржана на 25 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА НАДВОР ОД РАБОТНИОТ ОДНОС ОСИГУРЕНИ ПО ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Член 1

Придонесите за здравствено осигурување во постојан месечен износ за 1974 година се плаќаат и тоа:

1. За учениците во стопанството односно за учениците во училиштата за квалификувани работници, за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец — во износ од 10,00 динари за несреќа на работа и заболување од професионални болести.

2. За лица кои учествуваат во организирани јавни работни акции, а кои на тие работи работат најмалку 6 часа дневно — во износ од 61,00 динари од кои:

— износот од 21,80 динари — на име придонес за задолжителни видови на здравствена заштита;

— износот од 35,10 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

— за несреќа на работа — 4,10 динари.

3. За уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет — во износ од 61,00 динари, од кои:

— износот од 23,70 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствената заштита;

— износот од 37,30 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

4. За членовите на семејствата на југословенските државјани во странство, кои не се здравствено осигурени по прописите на земјата во која работат или според меѓународна спогодба, а пред стапување во работен однос во странство имале живеалиште на територијата на оваа заедница, во износ по член од 36,30 динари, од кои:

— износот од 22,40 динари — на име придонес за задолжителните видови на здравствена заштита;

— износот од 13,90 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување.

5. За лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност — во износ од 61,00 динари, од кои:

— износот од 21,80 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

— износот од 35,10 динари — на име придонес за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување;

— износот од 4,10 динари — на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

6. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, логорување — во износ од 10,00 динари на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

7. За лицата припадници на територијалните единици, припадници на цивилната заштита за време на извршување на задачите на територијалната одбрана — во износ од 10,00 динари на име придонес за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

8. За учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата — во износ од 10,00 динари, и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

9. За лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги организира заводот за вработување — во износ од 10,00 динари, и тоа само на име придонес за здравствено осигурување за случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

10. За лицата кои работат помалку од половината од полното работно време — во износ од 10,00 динари, и тоа само на име придонес за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

11. За лицата — припадници на доброволните организации на противпожарната заштита — во износ од 10,00 динари и тоа на име придонес за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионални болести.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по усвојувањето, ќе се применува од 1 јануари 1974 година и ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-11/5

25 декември 1973 година

Штип

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.

16.

Врз основа на член 123 и 214 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на седницата одржана на 25 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

I

Износот на помошта за спрема на новородено дете, ќе се исплатува на осигурените лица на територијата на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип по 200 динари.

II

На осигурениците осигурени за сите осигурени случаи, им припаѓа помош за спрема на новородено дете и тоа:

1. осигуреник-жена;
2. осигуреник-маж, во случај на породување на брачната другарка која е осигурена како член на семејството;
3. осигуреник, во случај на породување на друго женско лице кое е осигурено како член на домаќинството, ако осигуреникот пред породувањето исполнувал услов од претходно осигурување;
4. помош за новородено дете припаѓа и во случај на породување на женски член на домаќинството на кој му е обезбедена здравствена заштита додека осигуреникот се наоѓа на отслужување на воениот рок;
5. помош за новородено дете припаѓа за дете родено во рок од 10 месеци од денот на смртта на осигуреникот односно после разводот на бракот со осигуреникот;
6. помош за новороденче припаѓа и за вонбрачно дете, ако татковството е утврдено со правосилна судска пресуда;
7. помош за спрема на новородено дете припаѓа и за дете до 6 месеци усвоено, ако за детето помош за спрема не е исплатена.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1974 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-11/7
25 декември 1973 година
Штип

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.

17.

Врз основа на член 126, 127 и 214 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на седницата одржана на 25 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

Член 1

Во случај на смрт на осигурено лице припаѓа надоместок на трошоци за закоп и тоа:

- на личен осигуреник или член на фамилијата постар од пет години — 1.000 динари,
- на член на фамилијата до навршени пет години — 800 динари.

Член 2

Надоместокот за закоп на осигурени лица надвор од подрачјето на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, ќе се исплатува спрема одлука на заедницата на здравственото осигурување каде се врши закоп на осигуреното лице, ако е поповолно за него.

Член 3

Надоместок на трошоците за закоп на осигурено лице умрено во странство за време додека боравело таму, се определува и исплатува во висина на стварните трошоци за закоп во таа земја.

Член 4

Во случај на смрт на осигуреник им припаѓа на членовите на семејството, ако осигуреникот до својата смрт ги издржувал, посмртна помош во еднострук износ во висина од основот за надомест на личниот доход од претходната година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1974 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-11/8
25 декември 1973 година
Штип

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.

18.

Врз основа на член 121 и 124 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Штип, на седницата одржана на 25 декември 1973 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I

Височината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствена заштита на осигурените лица изнесува:

- 15 динари — во рамките на општината;
- 30 динари — во рамките на Заедницата и други места во СРМ;
- 40 динари — во Скопје;
- 70 динари — надвор од СРМ.

За деца до 15 годишна возраст — 50% од износите определени во став 1 на оваа точка.

II

Осигуреникот остварува право на дневница кога патувањето и престојот во друго место трае вкупно повеќе од 12 часа, половина дневница од 8 до 12 часа, а за време помалку од 8 часа не следува дневница.

III

Осигуреници кои остваруваат право на заштита надвор од подрачјето на СРМ, покрај надоместокот на трошоците за исхрана и сместување, се признаваат и трошоци за спиење до 50 динари.

Трошоците за спиење ќе се признаат само во случај кога осигуреното лице спиеело и поднесе потврда од организацијата каде спиеело.

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1974 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-11/9
25 декември 1973 година
Штип

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителката Менка Апостолова од Скопје, ул. „857“ бр. 15, против тужените Драгиња Павловска од Скопје, ул. „763“ бр. 9/1-6, воена кула во нас. „Карпош II“ и Страхил Апостоловски од Скопје, сега во неизвесност, а за поништување на договор за купопродажба, вредност 20.900,00 динари.

Се повикува тужениот Страхил Апостоловски во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас, да се јави лично или писмено на овој суд и да ја соопшти својата адреса или да определи свој полномошник што ќе го застапува во постапката. Во спротивно ќе му се постави привремен старател кој ќе го застапува и ќе ги штити неговите интереси.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1190/71 од 7. IX. 1973 година. (9)

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор од тужителката Славица Здравковска од село Вратница, општина Тетово, против тужениот Стојанче Панов, роден во Титов Велес на 27. I. 1947 година од татко Орден со последно место на живеење во Скопје, ул. „Горѓи Димитров“, зграда 15, влез 4, стан 19, сега во Австрија со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужениот Стојанче Панов во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави на судот или да ја достави својата точна адреса. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2042/73. (12)

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на Љубица Гурмешева, родена Усова од село Кучевиште, општина Скопје, против тужениот Љупче Гурмешевски, роден на 12. II. 1950 година во село Кучевиште, од татко Владимир, а сега со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се поканува тужениот Љупче Гурмешевски во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас да се јави лично на судот или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно ќе му се определи привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1762/73. (13)

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена тужба од тужителот Абас Дрбјанин од Скопје, ул. „200“ бр. 24, против тужените Маруф Куч од Скопје, ул. „151“ бр. 41 и Хаџо Мухамед Хаџовиќ од Скопје, сега со непознато место на живеење, за сопственост на недвижен имот. Вредност на спорот 57.500,00 динари.

Се поканува тужениот Хаџо Мухамед Хаџовиќ во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави лично на судот или ја соопшти својата адреса. Во спротивно ќе му се определи привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2962/72 (16)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителот Сали Муртезани од Скопје, ул. „135“ бр. 116, против тужената Паша Муртезани, родена Талунџиќ од Скопје, сега со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужената Паша Муртезани во рок од 30 (триесет) дена по објавувањето на овој оглас да се јави лично на судот или да ја соопшти својата адреса. Во спротивно ќе ѝ се определи привремен старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 490/73. (18)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Веселова Менка од Битола, ул. „Стерјовски Горѓи Џоца“ бр. 3/59 има поднесено тужба во овој суд за развод на брак против Веселов Ацо, од Битола, сега во Германија со непознато место на живеење. Се поканува тужениот Ацо да во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас се јави во овој суд или да определи свој застапник кој ќе го застапува на денот на судењето. Во спротивно на истиот ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 32/74. (10)

Лазар Тошевски од село Свети Тодори, Битолско, поднесе тужба за развод на брак против Марија Тошевска, сега со непозната адреса. Бидејќи тужената е во неизвесност се поканува да во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ се јави во судот или да определи свој застапник.

Во спротивно на истата ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 741/73. (11)

Марковска Рада од Битола, ул. „Панде Кајзеро“ бр. 24, поднесе до овој суд тужба за развод на брак против Марковски Трајан, сега во неизвесност со непозната адреса. Бидејќи тужениот е во неизвесност се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник.

Во спротивен случај на истиот ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 772/73. (15)

Османовски Иса Ибраим од Охрид, ул. „Даме Груев“ бр. 60-а, поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Османоска Савета од Београд, сега во неизвесност со непознато место на живеење.

Бидејќи тужената Савета е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник.

Во спротивно на истата ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 695/73. (17)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При овој суд се води оставинска постапка по оставината на долунаведените оставители:

Ристески Сокол, бивш од Прилеп, умрен на 11. XI. 1948 година во Прилеп; Бончела Кироски Лука, бивш од Прилеп, умрена на 3. XII. 1940 година; Пајкарски Трајков Ристе, бивш од село Бешиште, умрен на 12. XII. 1953 година во село Бешиште; Волчески Коне, бивш од Прилеп, умрен 1908 година во Прилеп; Асаноски Шерифов Сулејман, бивш од Прилеп, умрен на 12. XI. 1941 година во Прилеп; Насуфоски Синанов Ибраим, бивш од село Пешталево, умрен 1953 година во село Пешталево; Асаноски М. Мејдин, бивш од село Црнилиште, умрен на 3. VI. 1953 година во село Црнилиште; Амедоски Незилов Мемед, бивш од село Канатларци, умрен на 1. III. 1957 година во село Канатларци; Мивтароски Фератов Исмаил, бивш од село Ерековци,

умрен 1930 година во село Ерековци; Стојаноски Ристе од село Витолиште, умрен на 5. IX. 1949 година во село Витолиште, Муталески Мустафов Ислам, бивш од село Дебреште, умрен на 12. VII. 1960 година во село Дебреште; Јанакие Рилски, бивш од село Дабница, умрен на 21. VII. 1964 година во манастирот „Трескавец“ — Прилеп; Мрсески Киров Кузман, бивш од Прилеп, умрен на 9. X. 1951 година во Прилеп; Селимоски Кадриов Казим, бивш од село Десово, умрен на 2. VIII. 1962 година во село Десово; Нешкоски Круме, бивш од Прилеп, умрен на 1. XII. 1968 година во Прилеп; Дејароски Иљас, бивш од село Дебреште, умрен на 27. II. 1966 година во село Дебреште; Асаноски Сулејман, бивш од село Канатларци, умрен на 10. V. 1938 година во село Канатларци.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на наследство на оставината од горенаведените оставители да се пријават на судот.

Ако по истекот на 1 (една) година од објавувањето на огласот не се јави ни еден наследник, оставината или дел од истата ќе ѝ се предаде на Општината.

Од Општинскиот суд во Прилеп, О. бр. 280/51. (14)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 23. VII. 1973 година, рег. бр. 86/65 е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Јаковски Чедомир, директор, на Културно-образовната установа „Браќа Миладиновци“ — Струга.

Се овластува Мукоски Васил Слободан, директор, за потпишување на установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 33/73. (1178)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 521, страна 129, книга III е запишано следното: Техничката служба при Медицинскиот факултет — Скопје се брише од регистарот на установите при овој суд како самостојна установа поради присоединување кон Медицинскиот факултет — Скопје, согласно член 4 од Законот за дејноста на Медицинскиот факултет за укажување на здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 26/71) и одлуката бр. 01-2045 од 31. XII. 1971 година на Медицинскиот факултет донесена по пат на референдум.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 32 од 26. VII. 1973 година. (1230)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 572, страна 1303, книга III се врши пренотација на Одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд — Техничка служба при Медицинскиот факултет — Скопје под фирма: Основна организација на здружен труд — Техничка служба — Скопје. Предмет на работењето на ООЗТ е:

- а) обезбедување со исхрана на Клиничкиот блок и студентите и држење на две кантини;
- б) произведување на топла вода и водена пара за греење на Клиничкиот блок;
- в) перење на долна облека и чаршафи за Клиничкиот блок;
- г) сервис за одржување на клиниките и дво-риштето со свои работилници: столарска, електро-машинска и цвекара.

ООЗТ ја потпишуваат Карев Илија, директор, Калемциевски Миле, главен ликвидатор и Софија Мирчевска, главен книговодител.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 32 од 27. VII. 1973 година. (1231)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 753, страна 1299, книга III е запишано следното: Аптеката на Клиничката болница при Медицинскиот факултет — Скопје се брише од регистарот на установите при овој суд како самостојна установа поради присоединување кон Медицинскиот факултет — Скопје, согласно член 4 од Законот за дејноста на Медицинскиот факултет за укажување на здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 26/71) и одлуката бр. 01-2045 од 31. XII. 1971 година на Медицинскиот факултет донесена по пат на референдум.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 33 од 25. VII. 1973 година. (1232)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 572, страна 1217, книга III се врши пренотација на Одлуката за организирање на Основната организација на здружен труд Аптека на Клиничката болница при Медицинскиот факултет — Скопје, под фирма: Основна организација на здружен труд — Аптека на Медицинскиот факултет — Скопје.

Предмет на работењето на ООЗТ е:

- а) снабдување на клиниките со лекови, санитарен и лабораториски материјал;
- б) изработување на разни реагенси за лабораториите, асептични раствори и масти за клиниките, вршење анализа на сите набавени хемикалии за аптеката;
- в) во аптеката се врши практика на учениците од Средното аптекарско училиште.

ООЗТ ќе ја потпишуваат м-р Невена Мановска, в.д. директор и Благој Ефтимов.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 33 од 25. VII. 1973 година. (1233)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 348, страна 429, книга II е запишано следното: Досегашниот потписник на Полното основно училиште „Рајко Жинзифов“, село Долно Оризари, Титоввелешко, Давчевски Трајков Јордан, директор, со одлуката на работната заедница бр. 201 од 28. V. 1973 година, од одржаната седница на 17. V. 1973 година, е разрешен од должност и на истиот му престанува правото за потпишување.

За директор на Полното основно училиште „Рајко Жинзифов“ — село Долно Оризари, Титоввелешко, со горечитираната одлука е назначен Тололески Велјан, кој истото во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Царевски Ганчо, наставник при училиштето, сметано од 28. VI. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 121 од 20. VIII. 1973 година. (1248)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 8. VIII. 1973 година, рег. бр. 9/67 е запишано следното: Вишата економска школа во Прилеп продолжува да работи како висока економска школа — Прилеп.

Се менува предметот на работењето на Вишата економска школа — Прилеп и гласи: подготвување кадри за економско-комерцијална и економско-финансиска струка.

Досегашниот директор Љупчо Аци Митрески е назначен за декан, и истиот е потписник на установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 44/73. (1261)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 24. VIII. 1973 година, рег. бр. 12/72 е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Данче Станкоски, директор на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп.

Се овластува Илија Адамоски, директор, за потпишување на установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 47/73. (1262)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 615, страна 568, книга III се врши пренотација на одлуката за организирање на основната организација на здружен труд „Метална“ — Кичево, при Општинскиот завод за вработување — Кичево под фирма: Основна организација на здружен труд „Метална“ — металопреработувачка и услужна работилница — Кичево, „Нова населба“ бб.

Предмет на работењето на ООЗТ е металопреработувачка дејност, вршење услуги на трети лица и тоа: браварски, машинобраварски, лимарски, водоинсталатерски, автомеханичарски, металостругарски и градежни работи.

ООЗТ ќе ја потпишуваат инженер Петре Даниловски, в.д. директор и инженер Досе Костадиновски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 137 од 20. IX. 1973 година. (1272)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на организациите на здружен труд, рег. бр. 329, страна 349, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Народниот универзитет — Скопје Марковски Велимир, в.д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Народниот универзитет — Скопје е назначен со решението број 03-525, од 6. VII. 1973 година Јанкуловски Илија, кој во иднина истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник, сметано од 27. IX. 1973 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 168 од 15. X. 1973 година. (1293)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите, на 13. VI. 1972 година, страна 69, книга I, реден број 2 е запишано следното: Се брише Домот за народно здравје — Пехчево поради присоединување кон Медицинскиот центар — Штип, на основа одлуките број 0101-115/1 од 26. VI. 1971 година и број 06-14/12-1 од 30. IX. 1971 година на советот на Домот за народно здравје — Пехчево и број 06-14/12-1 од 30. IX. 1971 година на советот на Медицинскиот центар — Штип.

Во регистарот на установите, на рег. бр. 20, книга II, реден број 9, се запиша основање на организација на здружен труд под име: Подрачна здравствена станица на Медицинскиот центар — Штип, со седиште во Пехчево. Предмет на работењето е: амбулантно-поликлиничка куратива и превентивна заштита на децата, младината, жените, работниците и возрасните, забоздравствена заштита, снабдување со лекаства и друг вид на заштита за која има кадар, опрема и простор на ниво и обем во моментот на склучувањето на статутарниот договор.

Организацијата на здружен труд е во состав на Медицинскиот центар — Штип.

Овластени лица за потпишување на организацијата на здружениот труд се: Георгиев д-р Иван, директор, Сотиров Живко и Секуловски Јордан.

Подрачната здравствена станица во Пехчево има утврдени права и обврски според статутарниот договор од 25. VI. 1971 година и има својство на правно лице.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 25/71. (1692)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 754, страна 1313, книга III е запишано следното: Радиолошкиот институт — Скопје се брише од регистарот на установите при овој суд како самостојна установа поради присоединување кон Медицинскиот факултет — Скопје, согласно член 4 од Законот за дејноста на Медицинскиот факултет за укажување на здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 26/71) и одлуката бр. 01-2045 од 31. XII. 1972 година на Медицинскиот факултет донесена по пат на референдум.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 31 од 25. VII. 1973 година. (1088)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 444, страна 85, книга VIII е запишана под фирма: Тутунски комбинат „Благој Деспотовски-Шовел“ — Скопје — ООЗТ за производство на цигари — Скопје, без својство на правно лице. Предмет на работењето на ООЗТ е:

а) купување на тутуни од тутунски претпријатија; и

б) изработка на цигари.

ООЗТ е основана со одлуката на работничкиот совет на Тутунскиот комбинат „Благој Деспотовски-Шовел“ — Скопје, број 02-269/3 од 31. I. 1973 година.

Директор на ООЗТ е Ѓорчуловски Јован.

ООЗТ за производство на цигари, без својство на правно лице во Скопје ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 133 од 28. II. 1973 година. (414)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. II. 1973 година, рег. бр. 8/55, книга II е запишана под фирма: Продавница во Прилеп, ул. „Борка Талески“ бб, на Трговското претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстил, текстилни производи и куса стока.

Раководител на продавницата е Илија Силкоски.

Продавницата е основана со одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Моноверзал“ — Прилеп, број 02-188/2 од 29. I. 1973 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 142/73. (680)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 797, страна 724, книга VI е запишано следното: Кон Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет на Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, број 2126 од 30. VI. 1972 година и одлуката на работничкиот совет на Работилницата за железнички возила и конструкции — Титов Велес, број 02-1501 од 8. VI. 1972 година се присоединува Работилницата за железнички возила и конструкции — Титов Велес, сметано од 1. VII. 1972 година.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуканите од рег. бр. 94, страна 1071, книга II Работилницата за железнички возила и конструкции — Титов Велес, поради присоединување кон Железничкото транспортно претпријатие — Скопје, согласно со горенаведените одлуки, сметано од 1. VII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 811 и Фи. бр. 974 од 13. XII. 1972 година. (18)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. I. 1973 година, рег. бр. 19/70, книга I е запишано следното: Филијалата во Битола на Деловното здружение „Агро-Македонија“ — Скопје, која има својство на правно лице — нема супсидијарна одговорност спрема Деловното здружение „Агро-Македонија“ — Скопје и другите негови организациони единици и обратно.

Оваа промена е извршена врз основа на самоуправната спогодба помеѓу Деловното здружение „Агро-Македонија“ — Скопје и Филијалата во Битола бр. 6434 од 10. X. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 3/73. (304)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1617, страна 110, книга VIII е запишано под фирма: „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана — СОЗТ Филијала — Скопје, со својство на правно лице — Складиште во Скопје, ул. „Пон Кенеди“ бр. 10. Предмет на работењето на складиштето е продажба на градежен материјал и огрев.

Складиштето е основано со одлуката на работничкиот совет на „Словенија промет“ — експорт-импорт — Љубљана — Филијала во Скопје, со својство на правно лице број 264 од 19. I. 1973 година, од одржаната седница на 18. I. 1973 година.

Раководител на складиштето е Зулфи Брава. Складиштето во Скопје ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Зулфи Брава, раководител и Тоска Илми, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 190 од 16. III. 1973 година. (489)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 112, книга VIII е запишано под фирма: „Интеримпекс“ — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје — Хотел „Скала“ — во Олимпиското село Барутана — Долно Водно — Скопје. Предмет на работењето на хотелот е давање угостителски услуги и преноќевалишта а во рамките на регистрираната дејност на работната организација.

Хотелот е основан со одлуката на работничкиот совет на „Интеримпекс“ — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје, број 02-2186 од 29. VII. 1972 година.

Раководител на хотелот е Атанасовски Драган. Хотелот „Скала“ во Олимпиското село Барутана — Долно Водно — Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 181 од 20. III. 1973 година. (482)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 19, страна 112, книга VIII е запишано под фирма: „Интеримпекс“ — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје — 36 куќички-вили за преноќевање — Олимпиското село во Скопје. Предмет на работењето им е давање угостителски услуги и преноќевање а во рамките на регистрираната дејност на работната организација.

Куќичките-вили за преноќевање се основани со одлуката на работничкиот совет на „Интеримпекс“ — Скопје — Самостојна хотелско-угостителска организација на здружен труд, со својство на правно лице „Метропол“ — Скопје, бр. 02-2186 од 29. VII. 1972 година.

Раководител на куќичките е Атанасовски Драган, а ќе ги потпишува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 182 од 20. III. 1973 година. (483)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. IV. 1973 година, рег. бр. 1/70, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Издвоеното работно место — Битола, ул. „Фуштани“ бр. 1, на Југословенската поморска агенција — Београд и истата ќе гласи: Филијала во Битола, ул. „Фуштани“ бр. 1, на Југословенската поморска агенција — Београд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Југословенската поморска агенција — Београд бр. 27 од 28. III. 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 189/73. (745)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2. IV. 1973 година, рег. бр. 192/55, книга I е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Јовановски Митре, секретар и Милица Георгиева, на Претпријатието за транспорт „Битолатранс“ — Битола.

Се овластува Илиевски Ристо, раководител на стопанско-сметководниот сектор, покрај досегашните потписници Митревски Борче, директор и Митров Петар, технички раководител, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 186/73. (746)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 27. IV. 1973 година, рег. бр. 1/71, книга I е запишано следното: Се овластува за потпишување Ристевски Јане, раководител на Самостојната организација за промет на стоки со својство на правно лице — Претставништво „Битолакомерц“ — Битола, на Земјоделската задруга „Мечкин Камен“ — село Сладуево, Демир Хисар.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 201/73. (749)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 16. IV. 1973 година, рег. бр. 130/55, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Јошевски Методија, шеф на сметководството на Земјоделско-овоштарското стопанство „Овоштар“ — Превалец — Кажани.

Се овластува досегашниот потписник дипломиран инженер агроном Никола Николовски, в. д. директор, да го потпишува стопанството.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 194/73. (750)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. IV. 1973 година, рег. бр. 24/69, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Основната организација на здружен труд — Каница — село Мажучиште (без својство на правно лице, со своја жиро-сметка), на ЗИК „Прилеп“ — Прилеп и истата гласи: Основна организација на здружен труд — Каница со продавници, село Мажучиште, Прилеп (со својство на правно лице, со своја жиро сметка), на ЗИК „Прилеп“ — Прилеп.

ООЗТ — кланица со продавници, на ЗИК „Прилеп“ — Прилеп не одговара по принципите на супсидијарната и солидарната одговорност за обврските по однос на обртните средства на друга таква ООЗТ.

Оваа промена е извршена врз основа на самоуправната спогодба за здружување на ООЗТ во работната организација ЗИК „Прилеп“ — Прилеп од февруари 1973 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 196/73. (753)

СЛУЖБЕНА ОБЈАВА

Врз основа на член 6 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните приходи во основните организации на здружениот труд и работните заедници во општествените дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 43/73), Заедничката комисија за општествено договарање во општествените дејности објавува дека:

Стапката на предвидениот пораст на личните приходи (СП) утврдена според Резолуцијата за општествено-економскиот развој на Републиката за 1973 година изнесува 13,65%.

4 јануари 1974 година

Скопје

ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА
Претседавач,
Ванчо Близнаковски, с. р.

КОНКУРСИ

Советот на Вишата земјоделска школа во Битола, распишува

КОНКУРС

за избор на наставник во звање професор или предавач на виша школа за предметот „Исхрана на стопанските животни“

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото школоство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), како и општите и посебните услови за стекнување својство на работник, утврдени со Самоуправната спогодба за меѓусебните односи во ОЗТ.

Пријавите се поднесуваат до Вишата земјоделска школа — Битола.

Кон пријавата кандидатот треба да приложи диплома за високо земјоделско образование, куса биографија, список на стручни трудови, доказ за стекнато искуство во наставата или струката и уверение дека не е осудуван или да не е под истрага.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се земаат предвид за разгледување.

За информации обратете се на адреса: Виша земјоделска школа — Битола, тел. бр. 21-371. (52)

Советот на Филозофскиот факултет при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје, распишува

КОНКУРС

— за еден асистент по предметот историја на уметноста — нов век;

— за еден асистент по предметот албански јазик;

— за еден асистент по предметот албанска литература.

Пријавите таксирани со по 2 динари, останатите документи и научни и стручни трудови (во колку има такви), по еден примерок од истите да се достават до архивата на Филозофскиот факултет во Скопје.

Конкурсот трае еден месец од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“. (51)

СОДРЖИНА

Страна

12. Правилник за начинот и условите за исплатување парична награда од средствата на Републиката за уништени волци — — — 17
13. Правилник за содржината и водењето на катастар на ловишта — — — — — 17
14. Правилник за постапката и содржината на трофејниот лист — — — — — 18
15. Упатство за образец за легитимацијата на ловочувари — — — — — 30

Општи акти на самоуправните интересни заедници

5. Одлука за времено финансирање на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија во првото тримесечје од 1974 година — — 30
6. Тарифа на премиите за здравственото ресигурување на работниците за 1974 година — — 30
7. Одлука за времено финансирање на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на земјоделците на Македонија во првото тримесечје од 1974 година — — 31
8. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за формирање и работење на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците — — — — 31
9. Тарифа на премиите за здравственото ресигурување на земјоделците за 1974 година — — 31
10. Одлука за измени на Одлуката за утврдување на основните за пресметување придонесот за здравственото осигурување на одделни категории осигуреници неопфатени со Одлуката за утврдување на такви основици од Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Македонија — — — — — 32
11. Одлука за условите под кои лицата кои што покрај занаетчиската обавуваат и земјоделска дејност, можат да го користат правото на избор на здравствено осигурување — — 32
12. Одлука за утврдување стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1974 година — — — — — 32
13. Одлука за висината на стапката на задолжителната резерва за 1974 година — — 33
14. Одлука за стапките и Тарифата на придонесите за здравственото осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1974 година — — — — — 33
15. Одлука за постојаните износи на придонесите за здравственото осигурување на одделните категории лица надвор од работниот однос осигурени по Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението — — — — — 34
16. Одлука за височината на износот на помошта за спрема на новородено дете — — 35
17. Одлука за височината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурени лица — — — — — 35
18. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето здравствената заштита — — — — 35